

20100090184

## **ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА**

Врз основа на член 56 став 1 точка 14 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009 и 67/2009), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 18.12.2009 година, донесе

### **ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ ОД ПРЕВЕНТИВНА И ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО – КОНСУЛТАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И БОЛНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**

#### **Член 1**

Со оваа одлука се утврдуваат критериумите според кои ќе се утврдува надоместокот (буџетот) за обезбедени здравствени услуги на осигурените лица во здравствените установи од превентивната и итната медицинска помош, специјалистичко – консултативната здравствена заштита и болничката здравствена заштита.

#### **Член 2**

Надоместокот (буџетот) за обезбедени здравствени услуги на осигурените лица во здравствените установи од превентивната и итната медицинска помош, специјалистичко – консултативната здравствена заштита и болничката здравствена заштита (во понатамошниот текст надоместок), се утврдува на годишно ниво.

Надоместокот се утврдува во рамките на планираните средства за превентивната и итната медицинска помош, специјалистичко – консултативната здравствена заштита, и болничката здравствена заштита, утврдени во Буџетот на Фондот.

Се утврдуваат следните критериуми за утврдување на надоместокот на здравствените установи:

1. Остварени трошоци во претходната година за обезбеден вид и обем на здравствени услуги од превентивна и итна медицинска помош;
2. Остварениот вид и обем на здравствени услуги во претходната година во специјалистичко – консултативна здравствена заштита, по утврдени цени на здравствени услуги и утврдени референтни цени;
3. Остварен вид и обем на здравствени услуги во претходната година во болничка здравствена заштита (по ДСГ метода за акутни болнички случаи и по утврдени цени на здравствени услуги во болнички услови за останатите болнички случаи);

Врз основа на овие критериуми ќе се утврдува годишниот надоместок за обезбедување на здравствени услуги во превентивната и итната медицинска помош специјалистичко – консултативната здравствена заштита и болничката здравствена заштита.

#### **Член 3**

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02 - 24077/7  
18 декември 2009 година  
Скопје

Управен одбор  
Претседател,  
Беќим Сали, с.р.